

ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА МОЖНОСТИТЕ НА ВАШИТЕ ОСКИНИ СКЛОПОВИ

Оските на машините се трошат со време и колку потешко е работењето, толку побрзо се трошат. Истрошеноста на оската може да доведе до дефекти на опремата, предизвикувајќи прекин и доцнења на производството. Поправките често бараат заварување и линиско дупчење – скапо и привремено решение.

Системот со експандер има капацитет да создаде совршена оска која ќе одговара на вашите потреби, без оглед на опремата. Нашите сеопфатни производи вклучуваат структурни пресметки на силата со прецизно димензионирање и производство на комплетни оскини системи.



Решението е ефективно и сигурно, со документиран успех во многу индустрии, вклучувајќи градежништво и изградба на мостови, шумарство и земјоделство, рударство и каменоломи, производство и обработка, нафта и гас и бродоградба и поморство. Системот со експандер доаѓа со ексклузивна гаранција од 10 години или 10,000 работни часови.



ОД НАЈПОЗНАТИОТ СВЕТСКИ ЕКСПЕРТ ЗА КЛИНОВИ НА ОСКА

- Оскини склопови со клин за поправка на постоечка изабеност на оска или како компоненти за нова опрема
- Систем за 3D инженерство развиен во компанијата обезбедува ефективна евалуација, дизајн и производство
- Голема брзина на производство со изработка и испорака на целосен оскин систем од нашата стандардна лепеза во рок од 48 часа, директно од фабрика
- Овозможува инсталација на самото место без заварување и линиско дупчење
- Академија за експандери – квалитетна обука и образование за инженери проектанти, услужен и персонал за одржување
- Ваш единствен извор за речиси секако барање за дизајн на оска
- 10 години или 10,000 часа работна гаранција




Повеќе информации на:

www.expandersystem.com

NORD-LOCK
GROUP

AUTHORIZED
DISTRIBUTOR



Nord-Lock s.r.o.

Tel: +420 412 150 157 • office@nord-lock.cz • www.nord-lock.cz

© Copyright 2017 Nord-Lock Group. NORD-LOCK, SUPERBOLT, BOLTIGHT and EXPANDER SYSTEM are trademarks owned by different companies within the Nord-Lock Group. All other logos, trademarks, registered trademarks or service marks used herein are the property of the Nord-Lock Group. All rights reserved.

СИСТЕМ СО ЕКСПАНДЕР

Постојано решение за абење на оска



Macedonian • Printed in Macedonia • 2017-04 • 70237MK1

СИСТЕМ СО ЕКСПАНДЕР – ТРАЈНО РЕШЕНИЕ

Системот со експандер нуди напредно, рентабилно решение кое спречува абегње на оската еднаш и засекогаш. Со Системот со експандер, поправката може да се изврши директно со монтирање врз изабените основи без заварување и линиско дупчење.


Нашите производи се тестирани на терен на повеќе од 50,000 часа без дефект. Секој Систем е тестиран и одобрен за неговата конкретна примена. Со нашиот патентиран систем со експандер за 3D инженерство онлајн, евалуации и дизајни за нови примени може да се направат веднаш.

Системот со експандер е достапен во големини и верзии за сите типови на оски. Развиени се повеќе од 60,000 различни решенија на Систем со експандер за преку 10,000 типови на машини. Нашето искуство и знаење ни овозможува да понудиме кориснички прилагодени решенија дури и ако истрошената структура е прилично поголема од стандардната големина на оска.

Стандардната оска има само аксијално заклучување, но Системот со експандер има и радијално и аксијално заклучување. Ова и овозможува посилна правоаголна конструкција на оската на машината. Продолжетеците се шират преку двата краевина на стеснатата оска и сигурно го прицврстуваат дури и во изабените влечни отвори. Ако отворот е овално изабен, Системот со експандер ја пополнува овалноста и обезбедува безбедно решение без никаква претходна машинска обработка.



КАКО РАБОТИ СИСТЕМОТ СО ЕКСПАНДЕР?



- Системот со експандер се инсталира директно врз постоечката основа без скапо заварување и линиско дупчење
- По затегнувањето на прицврстувачите, подлошката го притиска вдлабениот експандиран продолжеток на стеснетите краевина на оската
- Продолжетеците се шират, се прилагодуваат на истрошената структура и го заклучуваат системот во отворите на навртката
- Штом ќе се наврти според упатствата што се обезбедени, системот ќе заклучи од двете страни и значително ќе ја зголеми стабилноста
- Лесен за вадење и преинсталирање во споредба со вообичаените прави клинови




КОМПОНЕНТА ШТО ЈА ЗГОЛЕМУВА ВРЕДНОСТА И КОНКУРЕНТНОСТА

Со Системот со експандер вие правите гарантирана и вредна инвестиција во супериорно решение.

СИСТЕМ СО ЕКСПАНДЕР КАКО РЕЗЕРВЕН ДЕЛ

При првата поправка, Системот со експандер веќе се докажува дека е поефтин отколку традиционалната поправка. Идните проблеми и скапите поправки се елиминирани.



СИСТЕМ СО ЕКСПАНДЕР КАКО ОРИГИНАЛЕН ДЕЛ ОД ОПРЕМА

Почетната цена на Системот со експандер може да биде малку повисока од конвенционална оска, но тој ќе биде порентабилен долгорочно.

